

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



:

41-

1.				2020	
	01.01.2020	31.12.2020	(-1)	02
2.					
		01.01.2020	31.12.2020	(-2)03
3.					
			01.01.2020	31.12.2020	(-
3)				04
4.			2021	05
5.					2021
				09
6.					,
	2020			10
7.					.
				11

. 05/02) 50 1 3 (("

60 " . 12/20) -

2020 01.01.2020 31.12.2020 (-1),

29.01.2021

.08-122/2
29.01.2021 .

.05/02), 36 1 7 (("

32 " 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11) 22 ("

- (. 12/20), : 29.01.2021

01.01.2020 31.12.2020 (-1) 2020

1. e 01.01.2020 31.12.2020 (-1).

2. 01.01.2020 31.12.2020 (-1).

3. " " .

.08-122/1
29.01.2021 .

. 05/02) 50 1 3 (("

60 " . 12/20) -

01.01.2020 31.12.2020

(-2),

29.01.2021

.08-123/2
29.01.2021 .

.05/02), 36 1 7 (("

32 " 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11) 22

- (. 12/20),

29.01.2021 :

01.01.2020 31.12.2020 (-2)

- e
01.01.2020 31.12.2020 (-2)

-
01.01.2020 31.12.2020 (-2)

“ ”

.08-123/1
29.01.2021 .

. 05/02) 50 1 3 (("

60 " . 12/20) -

31.12.2020 (-3), 01.01.2020

29.01.2021

.08-124/2
29.01.2021 .

.05/02), 36 1 7 (("

32 " 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11) 22 ("

– (. 12/20),

29.01.2021 :

01.01.2020 31.12.2020 (-3)

1. e 01.01.2020 31.12.2020 (-3).

2. 01.01.2020 31.12.2020

(-3).

3. “ ”

.08-124/1
29.01.2021 . ,
..

. 05/02) 50 1 3 (("

60 " . 12/20) – ("

2021 ,

29.01.2021

.08-125/2
29.01.2021 . . .

” . 5/02) “ 36 (,, (,,
 131 . 4/03, 8/06 9/10), 22
 (. 12/20), -
 29.01.2021 :

2021

2021

1.

2020

2.

2020

3.

4.

2020

5.

6.

2020

7.

2020

8.

2020

9.

2020

10.

2020

11.

2020

- 12. : ” “,
- 2021 .
- 1. -
- 2021 .
- 2. : ” “ ” 2020/2021
- 3. : ” ” ” “,
- 2020/2021 .
- 4. : ” “ ” “ 2020/2021
- 5. - ” “ ”
- 2021/2022 .
- 6. : ” ” ” “,
- 2021/2022 .
- 7. - ” “ ” “
- 2021/2022 .
- 8. : ” ” ” ” - 2022 .
- 9. : ” ” .
- 2021 .
- 10. : .
- 2022 .
- 11. : 2022.
- 12. : .
- 2022 .
- 13. : , , .
- 2022 .
- 14. : 2022 .
- 15. : 2022 .
- 16. : 2022

17.

2022

18.

2022

19.

2022

20.

2022

21.

2022

22.

2022

23.

2022

24.

2022

2021-

25.

2022

26.

2022

27.

2022

28.

2022

29.

2022

30.

2022

31.

2022

32.

2022

2021

.08-125/1
29.01.2021 .

,
..

. 05/02) 50 1 3 (("
60 " .12/20) - ("

2021 ,

29.01.2021

.

.08-126/2
29.01.2021 .

..

рз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15, 219/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.244/2019) и член 22 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево бр.12/20), Советот на општина Василево на 41-та седница одржана на 29.01.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За проширување на средства на Буџетот на Општина Василево за 2021 година

Член I

Со оваа одлука се припи проширување на средства на Буџетот на Општина Василево за 2021 година на следниот начин

Програма	САМОФИНАНСИРАЊЕ	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
----------	-----------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потставки

741114 Препесен вишок на приходите претходни години	3.482.921			
	3.482.921			

и се распоредуваат на следните расходни потставки

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

421110 Електрична енергија	0	130.000	0	0
421220 Дрва	0	70.000	0	0
423990 Други материјали	0	80.000	0	0
424210 Одржување згради	0	118.128	0	0
425760 Превозни услуги во образованието	0	492.058	0	0

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

421110 Електрична енергија	0	160.000	0	0
421120 Водовод и канализација	0	60.000	0	0
421290 Други материјали за греење	0	50.000	0	0
421240 Течни горива	0	150.000	0	0
421320 Телефон и телефакс	0	40.000	0	0
421310 Пошта	0	8.000	0	0
421390 Други трошоци за комуникација	0	16.000	0	0
421440 Транспорт на луѓе	0	7.000	0	0
423110 Канцелариски материјали	0	50.000	0	0
423310 Униформи	0	20.000	0	0
423410 Прехрамбени продукти и пијалаци	0	1.040.000	0	0
423610 Наставно-образовни помагала	0	10.000	0	0
423710 Средства за одржување на хигиена	0	100.000	0	0
423810 Ситен инвентар	0	25.000	0	0
423990 Други материјали	0	50.000	0	0
424210 Одржување на згради	0	65.000	0	0
424230 Дезинфекција, дезинсекција, дератизација	0	50.000	0	0
424420 Поправка и одрж. на хардвар и софтвер	0	40.000	0	0
424430 Поправка и одржување на опрема	0	30.000	0	0
425290 Други финансиски услуги	0	20.000	0	0
425490 Други здравствени услуги	0	40.000	0	0
425970 Консултански услуги	0	40.000	0	0
425990 Други договорни услуги	0	130.000	0	0
426210 Расходи за репрезентација	0	10.000	0	0
426310 Семинари и конференции	0	10.000	0	0
426410 Објавување на огласи	0	30.000	0	0
426990 Други оперативни расходи	0	20.000	0	0
427110 Припремени вработувања	0	321.735	0	0
	0	3.482.921	0	0

Претседател на совет на
Општина Василево
Крсте Пашев

.08-126/1
29.01.2021 .

. 05/02) 50 1 3 (("

60 " . 12/20) -

2020 ,

29.01.2021

.08-127/2
29.01.2021 .

.05/02) 22 36 1 1 ((

. 12/20), - 29.01.2021

:

1.

, 2020 ,

, 2020 . ,

2.

2020 . ,

3.

“ ”

.08-127/1
29.01.2021 .

. 05/02) 50 1 3 (("

60 " . 12/20) -

29.01.2021

.08-128/2
29.01.2021 .

.05/02)
. 12/20),

22

36

1

1

-

(
(

29.01.2021

:

1

30.000,00

2

1

3

2105016009031881 .

1307950460018

4

5

“.

”

.08-128/1
29.01.2021 .

,
..